

Предметна програма од втор циклус студии				
1.	Наслов на наставниот предмет	Меѓународни финансии		
2.	Код	МЕ4103		
3.	Студиска програма	Меѓународна економија		
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Економски институт, Скопје, УКИМ		
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Втор циклус		
6.	Академска година/семестар	2017/2018	7.	Број на ЕКТС
				7
8.	Наставник	проф. д-р Снежана Костадиноска-Милошеска проф. д-р Климентина Попоска		
9.	Предуслови за запишување на предметот	<i>Завршен прв циклус студии (240 кредити)</i>		
<p>Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување со фундаментални познавања за билансот на плаќање, девизните курсеви и меѓународниот монетарен систем, како и макроекономските политиките што се користат за управување со девизните курсеви, глобалниот пазар на капитал, меѓународното банкарство и регулирањето на меѓународното банкарство (Базелски стандарди), оптимална валутна зона и анализа на финансиските криза, раст и реформи во земјите во развој.</p> <p>Оспособен за (компетенции):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Студентите ќе се здобијат со знаења за билансот на плаќања, неговите детерминанти и функцијата на поделните сметки на билансот на плаќања, како и политиките и инструментите што се користат во однос на врамнотежување на билансот на тековната сметка; • Студентите ќе се стекнат со познавања за девизните курсеви (фиксни и флукуирачки) и девизните пазари, а посебно внимание ќе се посвети на поврзаноста на девизните курсеви со каматните стапки, цените и производството. Преку проучување на девизните курсеви, студентите ќе се стекнат со специфични знаења за инструментите на монетарната и фискалната политика и нивното влијание врз извозот и увозот на националните економии; • Студентите ќе се запознаат со карактеристиките на меѓународниот монетарен систем и неговиот развој и ќе се оспособат за дискусија на тековни прашања и проблеми од оваа област; • Студентите ќе се стекнат со знаења за оптималните валутни подрачја и ефектите од нивното воспоставување, како и за карактеристиките на глобалниот пазар на капитал како исклучително значаен сегмент во меѓународната економија, посебно за земјите во развој. • Студентите ќе стекнат знаење за меѓународното банкарство, проблемите на пропаѓање на банки и заштитните мерки, како и да ги идентификуваат тешкотиите во регулирањето на меѓународното банкарство и Базелските стандарди; • Развој на компетенции кај студентите за анализа на случувањата во земјите во развој низ призма на финансиските кризи, идентификување на причините за неплаќање и алтернативни форми за финансирање на дефицитот на земјите во 				

11.	Содржина на предметната програма:			
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Биланс на плаќања 2. Девизни курсеви и девизни пазари 3. Пари, каматни стапки и девизни курсеви 4. Цени и девизни курсеви 5. Производство и девизни курсеви 6. Макроекономски политики за управување со девизните курсеви 7. Интервенции на Централната банка врз понудата на пари и фиксирање на девизниот курс 8. Меѓународен монетарен систем 9. Оптимални валутни подрачја 10. Глобален пазар на капитал 11. Меѓународно банкарство 12. Регулација на меѓународното банкарство: Базелски стандарди за капитал 13. Финансиска криза, раст и реформи кај земјите во развој 			
12.	Методи на учење: Наставата се изведува во облик на предавања со дискусии, со интерактивни методи кои вклучуваат самостојни задачи на студентите, презентации и учество на истакнати предавачи од пракса.			
13.	Вкупен расположлив фонд на време	15 недели 7 ЕКТС x 30 часа = 210 часови		
14.	Распределба на расположливо време	12 недели + 3 недели консултации 30+15+165=210 часови		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања-теоретска настава	30 часови
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	15 часови
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	60 часови
		16.2.	Самостојни задачи	55 часови
		16.3.	Домашно учење	50 часови
17.	Начин на оценување			
	17.1.	Тестови		60 бодови
	17.2.	Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)		30 бодови
	17.3.	Активност и учество		10 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)	до 61 бода		5 (пет) (F)
		од 61 до 68 бода		6 (шест) (E)
		од 69 до 76 бода		7 (седум) (D)
		од 77 до 84 бода		8 (осум) (C)
		од 85 до 92 бода		9 (девет) (B)
		од 93 до 100 бода		10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	Редовност на настава и вежби, проектна задача		

20.	Јазик на кој се изведува наставата	<i>Македонски јазик</i>				
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	<i>Механизми на интерна евалуација</i>				
22.	ЛИТЕРАТУРА					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Пол Кругман, Р. Морис Обстфелд	Меѓународна економија теорија и политика	Скопје, Табернакул (Превод од влада на РМ)	2009
		2.	Steve Suranovic	International Finance: Theory and Policy	George Washington University	2010
		3.	Piet Sercu	International Finance: Theory into Practice	Princeton University	2009
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Radovan Kovačević	Megjunarodne finansije	Ekonomski Fakultet Beograd	2016
		2.	Paul Krugman, Maurice Obstfeld, Marc Melitz	International Economics: Theory and	Harvard University	2010
		3.	Јагер, Хенк; Јепма	Вовед во меѓународна економија	Арс ламина, Скопје (Превод од влада на РМ)	2016